

**КЕТО-ЕНОЛНА И ЕНАМИНСКА ТАУТОМЕРИЈА КАЈ 2,3-ДИ-АЛКИЛ
(АРИЛ)-АЦИЛ-ХИНОКСАЛИНИТЕ**

И. Јанев и М. Јапчевска—Николовска

Хемиски факултет, Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје

И З В О Д

Диенолната структура на полиоско соединенијата од типот на 1,6-ди-алкил(арил)-1,3,4,6-хексантетроните ја прави специфична нивната реакција со о-фенилендиаминот, а со тоа и структурата на хиноксалинските деривати кои што се добиваат притоа. Од инрацрвените спектри на десетина снимени хиноксалински дервати може да се констатира дека и овие соединенија слично како и полиоксо соединенијата од овој тип, се наоѓаат во нивните диенолни или диенаминкси таутомерни форми, коишто од своја страна овозможуваат формирање на шесточлени хелатни прстени преку доста силните внатрешномолекуларни водородни врски.


Продолжувајќи со испитувањата врз синтезата на полиоксо соединенијата и на нивните деривати, како и на нивното инфрацрвено спектрофотометриско однесување, овој пат главно се задржавме на испитувањето на структурата на хиноксалинските деривати, коишто се добиваат при реакцијата на полиоксо соединенијата од типот 1,6-диалкил(арил)-1,3,4,6-хексантетроните (1, 2, 3) и о-фенилендиамин (4—14). Од поодамна е познато дека тетракетоните од овој тип во кристална состојба се наоѓаат во нивните диенолни форми, коишто преку внатрешномолекуларни водородни врски образуваат шесточлени хелатни прстени (15, 16) и токму тоа ја прави интересна нивната реакција со о-фенилендиамин. Јасно е, дека овде не станува збор за класична реакција на α -дикетони со о-фенилендиамин, туку најверојатно, притоа всушност реагираат енолните хидроксилни групи на тетракетоните со амино групите на о-фенилендиамин (4), што предизвикува сомнение за структурата на хиноксалинските деривати.

Имајќи ги предвид можните структурни таутомерни формули на тетракетоните од овој тип I, II и III (слика 1), при нивната реакција со о-фенилендиамин можно е да се добијат хиноксалински деривати

за чија структура може да се претпостават три таутомерни формули Ia, IIa и IIIa. Првата класична формула (Ia) секако дека неможе да дојде во предвид, затоа што во инфрацрвените спектри на сите снимени хино-калински деривати неможе да се забележи валентна вибрација на чист карбонилна група, туку се присутни доста интензивни и широки ленти на фреквенција од околу 1600 cm^{-1} (табела 1). Втората (IIa) и третата (IIIa) формула се таутомерни форми на првата формула и како што може да се види од нивните структурни формули тие образуваат два хелатни прстена со помош на внатрешно молекуларни водородни врски од јамински или снолен тип, за што зборува прилично ниската фреквенција на лентите на валентните вибрации на карбонилните групи.


Зачудува фактот што во инфрацрвените спектри на 2,3-диетилацил-хинокалин и 2,3-дibenзилацил-хинокалин покрај лентите на хелатните карбонилни вибрации од околу 1600 cm^{-1} , присутни се уште по една доста оштра и интензивна лента на 1700 cm^{-1} што укажува на присуство на чисти карбонилни групи. Успеавме и кај двета деривата да ги издвоиме по механички пат кристалите само на једниот и тоа хелатниот таутомер, додека кето таутомерот не успеавме да го изолираме.

Снимивме инфрацрвен спектар на 2,3-диетилацил-хинокалин на ниска температура од -196°C во течен азот, со цел да ги откриеме лентите во спектарот што се резултат на ниското температурно вибри-



Сл. 1. Реакции на 1,6-диарил (алкил)-1,3,4,6-хексантетроните со *o*-фенилендиамин

ТАБЕЛЯ 1




2,3-Диакиль(арил)-ациль-хиноноксалини

P. бр.	R	T. T. °C	$\bar{\nu}_{\text{ArC=O}}$		$\bar{\nu}_{\text{Чиста C=O}}$
			$\bar{\nu}_{\text{Аромат}}$	$\bar{\nu}_{\text{Алькен}}$	
1	-CH ₃	195			1580 МН• с•
2	-CH ₂ CH ₃	135			1600 МН• с•
3	-CH ₂ CH ₂ CH ₃	127			1560 МН• с•
4	-C ₆ H ₅ (5,11)	210	1580	МН• с•	1700 МН• с•
5	-CH ₂ C ₆ H ₅ (11)	160			1550 МН• с•
6	-CH ₂ CH ₂ C ₆ H ₅ (6)	171			1580 МН• с•
7	-C ₆ H ₄ CH ₃ -p(11)	205	1570	МН• с•	1700 МН• с•
8	-C ₆ H ₄ OCH ₃ -p(8)	192			1580 МН• с•
9	-C ₆ H ₁₁ (9)	166			1580 МН• с•
10	-C ₄ H ₃ S-2(10)	247			1580 МН• с•

МН• с• — многу сила

с• — сила



рање на NH или OH групите. Веднаш може да се забележат промени коишто се резултат на ниската температура, а тоа главно се однесува на следните ленти со фреквенција од околу 2900—2000, 1350, 1170, 1030, 830 и 740 cm^{-1} (прилог на спектри на страна 7).

Ваквата структура на хинокслинските деривати може да се искористи за синтеза на полимерни метално хелатни комплексни соединенија.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Синтеза на 2,3-диарил(алкил)ацил-хиноксалини — Синтезата на хиноксалинските деривати (табела 1) е извршена од еквимоларни коли-

чества на 1,6-диарил(алкил)-1,3,4,6-хексантетрони и о-фенилендиамин. Ароматичните хиноксалински деривати се добиени с 4—5 часовно затревање на водена бања во средина на апсолутен етанол, додека алифатичните хиноксалински деривти се добиени на тој начин што реакционите смеси се загреваат пократко време на водена бања во средината на апсолутен етанол до раствање на реактантите. По затревањето, реацционите смеси се ладат при што хиноксалинските деривати кристализираат во убави иглести кристали со црвена или жолта боја.

Инфрацрвените спектри на синтетизираните соединенија се снимени на спектрофотометар ПЕРКИН-ЕЛМЕР М 521 во подрачјето од 4000 до 250 см⁻¹, по методата на пресувани таблетки од калиум бромид.

LITERATURA

1. L. Claisen, N. Stylos, Ber., 21 (1888) 1141.
2. E. Bromme, L. Claisen, Ber., 21 (1888) 1134.
3. И. Јанев, М. Јанчевска, МАНУ, (1977) (во печат)
4. М. Лачан, М. Вукичевиќ, II Југословенски конгрес за индустриска хемија, V Југословенски симпозиум за хемија и технологија на макромолекули, Скопје, синопсици II—3, (1976).
5. F. W. Bergstrom, A. Moffat, J. Am. Chem. Soc., 59, 1494 (1937).
6. Л. Јовевска, М. Јанчевска, Ј. Јанчулев, Год. зборник на ПМФ Скопје, 24 (1974) 79.
7. М. Лазаревиќ, М. Јанчевска, Ј. Јанчулев, Год. зборник на ПМФ, Скопје, 22 (1972) 221.
8. D. Keglević, M. Malnar, T. Tomljenović, Arhiv, kem., 26, 2, 67 (1954).
9. М. Лазаревиќ, М. Јанчевска, Ј. Јанчулев, Год. зборник на ПМФ, Скопје, 21 (1971) 47.
10. B. Gašpert, S. Chyczy, Arhiv kem., 26, 101 (1954).
11. O. Hinsberg, Ann., 237, 327 (1887)?
12. И. Јанев, М. Јанчевска, VI Советување на хемичарите и технолозите на Македонија, 63 (1977).
13. M. Lačan, V. Rapić, Croat. chem. atca, 42 (1970) 411.
14. M. Lačan, H. Džanić, Glas. hem. društ. Beograd, 38 (7—8) 475, (1973).
- 15, 16. Ј. Јанчулев, Croat. chem. acta, 31 (1959) 127, Год. зборник на ПМФ, Скопје, 31 (1959).

ABSTRACT

**KETO-ENOLIC AND ENAMINIC TAUTOMERRY IN CASE OF
2,3-DI-ALKYL(ARYL)-ACYL-QUINOXALINES****I. Janev and M. Jančevska-Nikolovska***Faculty of chemistry, the University „Ciryl and Methodius“ — Skopje*

Dienolic structure of polioxo compounds, being of the type of 1,6-di-alkyl(aryl)-1,3,4,6-hexaantetrones, makes their reaction with o-phenylenediamine specific, as well as the structure of quinoxaline derivatives obtained in that process. The analysis of the infrared spectra of several quinoxaline derivatives that have been recorded indicates that these compounds, like the polioxo compounds of this type, are found in their dienolic or dienaminic tautomeric forms. Such forms enable the formation of hexamembered heterocyclic rings by fairly strong intramolecular hydrogen bonds.

ABSTRACT**KETO-ENOLIC AND ENAMINIC TAUTOMERRY IN CASE OF
2,3-DI-ALKYL(ARYL)-ACYL-QUINOXALINES****I. Janev and M. Jančevska-Nikolovska***Faculty of chemistry, the University „Ciryl and Methodius“ — Skopje*

Dienolic structure of polioxo compounds, being of the type of 1,6-di-alkyl(aryl)-1,3,4,6-hexaantetrones, makes their reaction with o-phenylenediamine specific, as well as the structure of quinoxaline derivatives obtained in that process. The analysis of the infrared spectra of several quinoxaline derivatives that have been recorded indicates that these compounds, like the polioxo compounds of this type, are found in their dienolic or dienaminic tautomeric forms. Such forms enable the formation of hexamembered heterocyclic rings by fairly strong intramolecular hydrogen bonds.